

РЕВИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ



2005 ГОДИНА

Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори
Макпетрол а.д., Скопје
31 Декември 2005 и 2004 година

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Биланс на состојба	2
Биланс на успех	3
Извештај за промените во капиталот	4
Извештај за готовинските текови	5
Белешки кон финансиските извештаи	6

Извештај на независните ревизори

До Раководството и Акционерите на Макпетрол а.д., Скопје

Извршивме ревизија на придружните Финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје ("Друштвото") со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004 година, вклучени на страниците 2 до 24. Овие финансиски извештаи се одговорност на Раководството на Друштвото. Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашите ревизии.

Ревизиите ги спроведовме во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат планирање и извршување на ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни објавувања од материјално значење. Ревизијата вклучува проверка, по пат на тестирање, на изворната документација врз основа на која се евидентирани износите и објавувањата во финансиските извештаи. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на применетите сметководствени принципи и значајните проценки направени од страна на Раководството, како и оценување на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизиите што ги извршивме ни обезбедува разумна основа за нашето мислење.

Според наше мислење, приложените финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 Декември 2005 и 2004 година, како и резултатите од работењето и готовинските текови за годините што тогаш завршуваат, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.


Grant Thornton,

Скопје,
29 Март 2006 година

Макпетрол а.д., Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2005 и 2004 година

Биланс на состојба

	Белешки	(000 мкд) На 31 Декември 2005	2004
Средства			
Нетековни средства			
Имот, згради и опрема	4	4,636,217	4,640,213
Нематеријални средства	5	24,247	19,806
Финансиски средства расположливи за продажба	6	148,064	190,143
Финансиски побарувања	7	505,865	540,704
		5,314,393	5,390,866
Тековни средства			
Финансиски побарувања	7	9,495	12,783
Залихи	8	867,778	935,987
Побарувања од купувачи	9	947,749	740,884
Останати побарувања и платени трошоци за идни периоди	9	405,006	357,651
Готовина и готовински еквиваленти	10	177,036	102,686
		2,407,064	2,149,991
Вкупно средства		7,721,457	7,540,857
Акционерски капитал	11		
Акционерска главица		3,514,986	3,405,332
Резерви		151,184	124,360
Акумулирани добивки		213,959	131,552
Вкупно акционерски капитал		3,880,129	3,661,244
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици со камата	12	-	-
Останати обврски	13	984,385	984,385
		984,385	984,385
Тековни обврски			
Позајмици со камата	12	474,000	728,142
Обврски кон добавувачи	14	1,490,972	1,284,319
Останати обврски и одложени трошоци	14	891,971	882,767
		2,856,943	2,895,228
Вкупно обврски		3,841,328	3,879,613
Вкупно обврски и акционерски капитал		7,721,457	7,540,857

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на ден 14 Април 2006 година и се потпишани во негово име од:



Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Биланс на успех

		(000 мкд)	
	Белешки	За годината што завршува на 31 Декември	2005
Приходи од продажба	15	16,997,283	14,502,623
Останати деловни приходи	16	413,309	142,828
Потрошени материјали		(137,785)	(138,157)
Набавна вредност на продадени стоки		(15,064,647)	(12,666,461)
Трошоци за вработени	17	(1,032,132)	(912,778)
Амортизација	4,5	(299,858)	(304,074)
Останати деловни трошоци	18	(676,484)	(614,911)
Добивка од работење		199,686	9,070
Финансиски резултат, нето	19	(38,134)	137,622
Добивка пред оданочување		161,552	146,692
Данок од добивка	20	(13,537)	(15,140)
Добивка за годината		148,015	131,552
Добивка за имателите на обични акции	21	144,308	126,063
Заработувачка по акција (Денари по акција)			
- Основна		1,379	1,200

Макпетрол а.д., Скопје

Финансиски извештаи
31 Декември 2005 и 2004 година

Извештај за промените во капиталот

	Акционерс ки капитал	Резерви	Акум.(загуби) / добивки	(000 мкд) Вкупно
На 01 Јануари 2004	3,482,826	225,985	(45,487)	3,663,324
Добивка за годината	-	-	131,552	131,552
Распоред на акум.добивка	-	-	(141,125)	(141,125)
Покривање на акум.загуби	(61,687)	(125,985)	187,672	-
Купопродажба на сопствени акции	(15,807)	-	-	(15,807)
Ревалоризација на вложувања	-	24,360	(1,060)	23,300
На 31 Декември 2004	3,405,332	124,360	131,552	3,661,244
На 01 Јануари 2005	3,405,332	124,360	131,552	3,661,244
Добивка за годината	-	-	148,015	148,015
Распоред на акум.добивка	61,686	39,734	(105,127)	(3,707)
Купопродажба на сопствени акции	47,968	(39,519)	39,519	47,968
Елиминација на ревалориз. на продадените хартии од вредност	-	(24,358)	-	(24,358)
Ревалоризација на харт. од вредн.	-	50,967	-	50,967
На 31 Декември 2005	3,514,986	151,184	213,959	3,880,129

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за готовинските текови

	(000 мкд)	
	За годината што завршува на 31 Декември	
Белешка	2005	2004
Деловни активности		
Готовински приливи од купувачи	16,804,314	14,369,418
Готовина платена на добавувачи и вработени	(16,475,064)	(13,725,519)
Готовина од / (користена во) работењето	329,250	643,899
Платена камата	(35,239)	(39,264)
Платен данок од добивка	(13,701)	(18,656)
	280,310	585,979
Инвестициони активности		
Плаќања за набавка на недвижности	(401,240)	(202,803)
Приливи од продажба на недвижности	78,993	41,840
Прилив од продажба / (набавка) на хартии од вредност	226,313	(2,032)
Приливи по дадени позајмици, нето	38,127	3,025
Приливи по камати	51,349	30,823
Приливи по дивиденди	6,672	5,103
	214	(124,044)
Финансиски активности		
Прилив од продажба / (набавка) на сопствени акции, нето	47,968	(15,807)
Платени дивиденди	-	(141,505)
(Отплата) / приливи на кредити, нето	(254,142)	(319,953)
	(206,174)	(477,265)
Нето промена на готовина и готовински еквиваленти	74,350	(15,330)
Готовина и готовински еквиваленти на почетокот	10	102,686
Готовина и готовински еквиваленти на крајот	10	102,686

Белешки кон финансиските извештаи 31 Декември 2005 и 2004 година

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје ("Друштвото") е Акционерско Друштво основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Бул. "Мито Хаџивасилев Јасмин", бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија.

Со состојба на 31 Декември 2005 и 2004, структурата на акционерскиот капитал е како што следи:

	2005	2004
Вработени	44.49%	48.45%
Надворешни	20,44%	15.32%
Пензионери	12.37%	12.49%
Менаџери	15.19%	15.01%
Странски субјекти	2,25%	0.58%
Макпетрол - сопствени	0.00%	2.90%
Фонд за ПИО на РМ	5.25%	5.25%

Друштвото е основано во 1947 и е најголем специјализиран дистрибутер со нафта, нафтени деривати и гас во Република Македонија, покривајќи околу 60% од домашниот пазар на нафтени деривати и целосно со гас. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,906 лица (2004: 1,913).

Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Македонија и со состојба на датумот на овој извештај, Друштвото е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзантски Индекс.

Тековните активности на Друштвото исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Honda, Valvoline, Pioneer, Goodyear и Dell.

Друштвото го претставува мнозинството на Групацијата Макпетрол а.д., Скопје и подружниците. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004, подружниците учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и вкупната актива на Групацијата.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи:

2 Сметководствени политики

Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Финансиските извештаи се подготвени со примена на методот на набавна вредност, со модификација која се однесува на ревалоризацијата на финансиските средства расположливи за продажба.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара од Раководството на Друштвото примена на проценки во процесот на имплементација на сметководствените политики. И покрај фактот дека овие проценки се засновани врз најдобрите познавања на тековните настани и дејствија, остварените резултати можат, во крајна линија, да отстапуваат од таквите проценки.

Овие финансиски извештаи се подготвени само за Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници, кои се евидентирани по набавна вредност во овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се подготвени за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004. Тековните и компаративните податоци се изразени во илјади Македонски Денари (000 мкд), освен ако не е дадено поинаку.

Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 Декември 2005	31 Декември 2004
1 УСД	51.8589 Денари	45.0676 Денари
1 ЕУР	61.1779 Денари	61.3100 Денари

Имот, згради и опрема

Имотот, зградите и опремата се евидентираат по набавна вредност или по проценета набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста. Проценетата набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки од имотот, зградите и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2002 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Амортизацијата се пресметува пропорционално, со примена на законски пропишани стапки со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Имот, згради и опрема (продолжува)

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите и опремата, е како што следи:

Згради	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат во билансот на успех како деловни приходи.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на имот, згради и опрема се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките основни средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Оштетување на долгорочните средства

Имотот, зградите и опремата и останатите нетековни средства, вклучувајќи ги и нематеријалните средства, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Вложувања

Друштвото ги класифицира своите вложувања како финансиски средства расположливи за продажба и финансиски побарувања од дадени позајмици. Класификацијата зависи од целта за која се извршени вложувањата. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање и врши повторна проценка на класификацијата на секој пресметковен датум.

Финансиски средства расположливи за продажба се оние средства, кои се класифицирани во оваа категорија или оние што не се класифицирани во ниту една друга категорија. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на билансирање.

Набавките и продажбите на вложувања се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Вложувањата иницијално се признаваат по набавна вредност зголемена за трошоци на трансакцијата.

Вложувањата престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на готовински текови од вложувањата или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственост. Финансиските средства расположливи за продажба се последователно евидентирани по нивната објективна вредност. Нереализираните добивки и загуби кои се јавуваат од промени во објективната вредност се признаваат во капиталот. Вложувањата во акции за кои не постојат објективни вредности се признаваат по набавна вредност намалена за загуби од оштетување.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Побарувањата по основ на позајмици се финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари, добра или услуги директно на купувачи без намера за размена на побарувањето. Тие се вклучени како тековни средства во Билансот на состојба. Побарувањата по основ на позајмици иницијално се признаваат според нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени. Во случај на финансиски средства класифицирани како расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под нивната набавна вредност се зема предвид при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех.

Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошокот кај репроматеријалите и резервните делови се одредува според методот "прва влезна - прва излезна" (ФИ - ФО), додека кај трговските стоки, според методот на пондериран просек. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи и останати побарувања, се евидентирани по нивната номинална вредност намалена за соодветното резервирање од оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Износот на резервирањата е разлика меѓу евидентираниот износ и надоместливиот износ.

Готовина и готовински еквиваленти

Готовината и готовинските еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по набавна вредност. За целите на извештајот за готовинските текови, готовината и готовинските еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и депозити по видување во банки.

Акционерски капитал

- (1) Обичните акции и приоритетните акции се класифицирани како капитал.
- (2) Трошоците кои директно се однесуваат на издавањето нови акции се евидентирани во капиталот како намалување на приливите.
- (3) Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Позајмици

Позајмиците, кои се состојат од долгорочни и краткорочни кредити со камата, одобрени од добавувачите и домашни финансиски институции, иницијално се евидентирани според примените приливи, намалени за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност.

Данок од добивка

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Тековниот данок од добивка се пресметува и плаќа во согласност со Македонскиот Закон за данок од добивка. Крајниот данок од добивка од 15% се плаќа врз основа на годишната добивка прикажана во законскиот Биланс на успех, коригирана за одредени одбитни и неоданочиви ставки. Согласно тековната даночна регулатива правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби од тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложениот данок од добивка се обезбедува во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во Билансот на успех, освен доколку се однесува на ставки кои директно го товарат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски или средства на 31 Декември 2005 и 2004, бидејќи такви временски разлики не постојат на овие датуми.

Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат на државниот Пензиски Фонд кој е одговорен за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на тримесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

Признавање на приходите и трошоците

Приходите се состојат од објективна вредност на продадени стоки и услуги, намалена за данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат како што следи:

Приходи од продажба - продажба на големо. Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од продажба - продажба на мало. Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приход од обезбедување на услуги. Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приход од камата. Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приход од авторски права. Приходот од авторски права се евидентира во времето на настанување во согласност со предметот на соодветниот договор.

Приход од дивиденди. Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Трошоците од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на билансирање и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

Последователни настани

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на билансирање (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Одделот за платен промет на Друштвото е одговорен за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути, а неговото работење секојдневно се следи од страна на Раководството на Друштвото.

Ризик од цени

Друштвото е изложено на ризик од промената на цените на акциите поради вложувањата кои се поседуваат и класифицираат во билансот на состојба како расположливи за продажба по објективна вредност преку добивка и загуба. Исто така, Друштвото е изложено и на ризик од промената на цените на стоките, посебно во однос на цените на нафтените деривати.

Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во билансот на состојба.

Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на билансирање. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

Проценка на објективна вредност

Објективната вредност на финансиските средства, како што се хартиите од вредност расположливи за продажба со кои се тргува на активни пазари, се базира на пазарните цени на котација, кои се тековни цени на котација.

Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни пазари се утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои постојат на секој датум на билансирање.

Номиналната вредност намалена за проценетите корекции на намалување на побарувања од купувачи и обврски кон доверители се смета дека е приближна на нивните објективни вредности.

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

4 Имот, згради и опрема

	Земјиште	Згради	Опрема и останати средства	Аванси за, и инвестиции во тек	Вкупно
Состојба на 31 Декември 2004					
Набавна или ревалоризациона вредност	466,345	5,063,753	2,049,405	264,469	7,843,972
Исправка на вредноста	-	(1,748,059)	(1,455,700)	-	(3,203,759)
Нето книговодствена вредност	466,345	3,315,694	593,705	264,469	4,640,213
Година што завршува на 31 Декември 2005					
Почетна нето книговодствена вредност	466,345	3,315,694	593,705	264,469	4,640,213
Зголемувања, нето од пренос од инв. во тек (Отуѓувања)	45,681	46,525	124,688	176,514	393,408
	(3,653)	(73,658)	(6,187)	(15,809)	(99,307)
Интерен трансфер (на нематеријални средства)	-	-	-	(1,630)	(1,630)
(Амортизација) за годината	-	(115,118)	(181,349)	-	(296,467)
Крајна нето книговодствена вредност	508,373	3,173,443	530,857	423,544	4,636,217
Состојба на 31 Декември 2005					
Набавна или ревалоризациона вредност	508,373	5,003,930	2,126,803	423,544	8,062,650
Исправка на вредноста	-	(1,830,487)	(1,595,946)	-	(3,426,433)
Нето книговодствена вредност	508,373	3,173,443	530,857	423,544	4,636,217

Во текот на 2005 година, Друштвото продаде недвижности и опрема по продажна вредност од 84,454 илјади Денари и оствари нето капитална загуба во износ од 6,271 илјади Денари (види Белешки 16 и 18).

Недвижности и опрема на Гасоводниот Систем

Почнувајќи од 1993 година, Друштвото и Владата на Република Македонија учествуваат во изградбата на Гасоводниот Систем на Република Македонија. Вложените финансиски средства од страна на Друштвото, се обезбедени од сопствени извори, како и со позајмени средства со камата (види Белешка 13).

Компонентите на недвижностите и опремата на Гасоводниот систем на 31 Декември 2005 и 2004 година, се како што следи:

	31 Декември 2005		31 Декември 2004	
	Наб.вред.	Испр.на вр. Нето вред.	Наб.вред.	Испр.на вр. Нето вред.
Градежни објекти	2,550,039	(491,384)	2,058,655	(488,642)
Опрема	385,277	(156,955)	228,322	(166,719)
Инвестиции во тек	86,658	-	86,658	-
Вкупно	3,021,974	(648,339)	2,373,635	(655,361)
			2,908,163	2,252,802

Инвестиции во тек

На 31 Декември 2005 и 2004 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2005	2004
Вложувања во бензиски станици и инсталации за деривати	190,600	103,602
Изградба на гасовод	86,658	16,389
Вложувања во канцелариските простории и магацини во Гостивар	80,069	50,156
Градежни работи на магацин - Велес	44,055	44,055
Градежни работи на станови - Бул. Партизански Одреди	11,784	11,784
Вложувања во хотел - Струга	4,251	3,285
Останати вложувања и аванси на добавувачи	6,127	35,198
	423,544	264,469

На 31 Декември 2005 година, Друштвото има заложено дел од своите недвижности како гаранција за одобрените позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции. Нивната проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 12,646,730 (774,732 илјади Денари).

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004

(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Софтвер	Гудвил	Аванси за, и средства во подготовка	Вкупно
Со состојба на 31 Декември 2004					
Набавна или ревалоризациона вредност	38,848	3,029	369	8,151	50,397
Исправка на вредноста	(29,091)	(1,131)	(369)	-	(30,591)
Нето книговодствена вредност	9,757	1,898	-	8,151	19,806
Година што завршува на 31 Декември 2005					
Почетна нето книговодствена вредност	9,757	1,898	-	8,151	19,806
Зголемувања, нето од преноси	1,901	-	-	5,983	7,884
Оутѓувања	-	-	-	(52)	(52)
(Амортизација) за годината	(2,786)	(605)	-	-	(3,391)
Крајна нето книговодствена вредност	8,872	1,293	-	14,082	24,247
Со состојба на 31 Декември 2005					
Набавна или ревалоризациона вредност	40,749	3,029	-	14,082	57,860
Исправка на вредноста	(31,877)	(1,736)	-	-	(33,613)
Нето книговодствена вредност	8,872	1,293	-	14,082	24,247

6 Финансиски средства расположливи за продажба

	2005	2004
Долгорочни вложувања во капитални инструменти		
Подружници	4.651	4.394
Придружени друштва	29.188	30.595
Банки и финансиски институции	60.021	81.250
Странски правни субјекти	31	31
Домашни правни субјекти	54.173	73.873
	148.064	190.143

Движењата на вложувања во хартии од вредност во текот на 2004 и 2005 година се како што следи:

	2005	2004
Состојба, 01 Јануари	190,143	175,563
Нови набавки (види Белешка 24)	150	4,992
Отуѓувања	(61,678)	(3,050)
Капитализирани дивиденди	483	1,833
Ревалоризација преку капиталот	50,967	24,360
Расходи од оштетување	(32,001)	(13,238)
Пренос (во) / од побарувања	-	(317)
Состојба, 31 Декември	148,064	190,143

Во текот на 2005 година, Друштвото продаде дел од своето портфолио на вложувања, кое се однесува на 65,615 обични акции кај една домашна банка, за износ од 226,505 илјади Денари. Евидентираната објективна вредност на овие акции на денот на продажбата изнесуваше 61,678 илјади Денари и ревалоризационен вишок од 24,356 илјади Денари. Добивката во износ од 189,183 илјади Денари е евидентирана во корист на приходите за тековната година (види Белешка 16).

На 31 Декември 2005 година, Друштвото изврши ревалоризација на своето портфолио на вложувања во акции кај домашни банки и правни субјекти кои котираат на домашната Берза, за износ од 50,967 илјади Денари (2004: 24,360 илјади Денари). Ревалоризацијата, евидентирана во корист на резервите (во рамките на капиталот), е извршена врз основа на цените на котација на овие акции на датумот на овие финансиски извештаи.

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Понатаму, со состојба на 31 Декември 2005 година, Друштвото изврши проценка на оштетувањето на портфолиото на вложувањата расположливи за продажба. Евидентираната вредност на вложувањата беше споредена со нивната објективна вредност, при што износот на разликата под евидентираната вредност од 32,001 илјади Денари (2004: 13,238 илјади Денари), е признаен како расход од оштетување на терет на добивката за тековната година (види Белешка 18).

7 Финансиски побарувања

	2005	2004
Трговски стоки на кредит	255,550	354,309
Позајмици дадени на вработени	51,985	58,131
Позајмици дадени на надворешни субјекти и население	207,825	141,047
	515,360	553,487
Намалено за: резервирање од оштетување	(9,495)	(12,783)
	505,865	540,704

На 31 Декември 2005 година, вклучително во салдото на финансиските побарувања, 17,273 илјади Денари (2004: 31,296 илјади Денари) претставува салдо на побарувања по камати вклучени кон главницата.

Во текот на 2005 година, Друштвото одобри нови кредити во износ од 201,940 илјади Денари и прими отплата на кредити во износ од 240,067 илјади Денари.

Друштвото одобрува краткорочни и долгорочни позајмици со камата на своите вработени со рок на отплата од 3 до 5 години, со девизна клаузула на отплата и каматна стапка од 3 до 5% годишно. Гаранција за одобрените позајмици претставува залог врз акциите издадени од Друштвото.

Финансиските позајмици иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност која претставува објективна вредност на дадениот надоместок (трговска стока или готовина) на денот на пласманот. Последователно, позајмиците се вреднуваат според нивната амортизирана набавна вредност, која претставува проценета нето сегашна вредност на идните парични приливи на датумот на билансирањето. На секој датум на билансирање, Друштвото врши проценка на потенцијалното оштетување на овие пласмани. Во случај на постоење објективен доказ дека пласманите нема да можат да бидат надоместени според иницијалните износи и услови на одобрување, се признава загуба од оштетување на терет на добивката за тековната година.

8 Залихи

	2005	2004
Трговски стоки	752,331	773,243
Ситен инвентар и резервни делови	115,447	162,744
	867,778	935,987

Залихите се иницијално евидентирани според нивната набавна вредност. Последователно, на секој датум на билансирање, Друштвото врши проценка на нивната нето реализациона вредност. Намалувањата на набавните вредности до износот на нето реализационата вредност се признаени како расходи на терет на добивката за тековната година. Друштвото евидентираше расход за тековната 2005 година во износ од 1,059 илјади Денари (2004: 9,058 илјади Денари) (види Белешка 18).

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2005	2004
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	1,409,083	1,175,147
Странски купувачи	25,393	43,904
	1,434,476	1,219,051
Намалено за: резервирања за оштетувања	(486,727)	(478,167)
	947,749	740,884
Останати тековни побарувања		
Побарувања по камати	115,793	80,580
Побарувања од вработени	19,233	11,694
Аванси на добавувачи	869	6,773
Останати побарувања	9,587	10,943
Побарувања од издадени купони и пластични картички	200,085	194,208
Припејд картички за гориво	35,348	24,029
Однапред платени трошоци	24,091	29,424
	405,006	357,651
Побарувања и претплати, нето	1,352,755	1,098,535

На секој датум на билансирање, Друштвото врши проценка на надоместливиот износ на побарувањата од тековното работење. Во случај кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати побарувањата според иницијалните износи и услови, се евидентира резервирање поради оштетување, кое претставува разлика помеѓу евидентираниот износ и надоместливиот износ. Врз основа на направените проценки, на секој датум на билансирање, се врши усогласување помеѓу почетното и крајното салдо на резервирањето поради оштетување.

Кога пак, одредено салдо на побарување е проценето како целосно ненадоместливо, истото се расходува директно на терет на добивката за тековната година. Во текот на 2005 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувања во износ од 7,364 илјади Денари (2004: 2,079 илјади Денари) (види Белешка 18).

Движењата на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи и останати побарувања се како што следи:

	2005	2004
Состојба, 01 Јануари	478,167	673,569
Расход од оштетување за тековната година (Белешка 18)	53,035	22,663
Курсни разлики	(12,473)	(1,104)
Трансфери	25	-
Отписи	(19,648)	(205,443)
Наплатени, отпишани побарувања	(12,379)	(11,518)
Состојба, 31 Декември	486,727	478,167

10 Готовина и готовински еквиваленти

	2005	2004
Денарски И девизни сметки кај домашни банки	130,376	73,549
Готовина во благајна	16,068	14,718
Инструменти во процес на наплата	30,592	14,419
	177,036	102,686

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Капитал и резерви
Акционерска главнина, премии на емитирани акции и сопствени акции

Согласно Судската регистрација Бр. 2460/2002 од 16 Мај 2002 и Книгата на Акционери, акционерската главнина на Друштвото, на 31 Декември 2005 година, изнесува Еур 57,459,792 (3,483,842 илјади Денари). Истата е поделена на 112,382 акции, од кои 106,480 се обични акции (со право на глас) - во износ од Еур 54,442,159 (3,300,880 илјади Денари) и 5,902 - приоритетни акции (без право на глас и приоритетно учество во распоредот на добивката) - во износ од Еур 3,017,633 (182,962 илјади Денари). Номиналната вредност по акција е Еур 511,29. На денот на билансирање, вкупното портфолио на одобрени и емитирани акции се во целост платени.

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2004 и 2005 година се како што следи:

	Број на акции			Износ (во 000 мкд)				
	Одобрени	Сопствени	Во оптек	Обични	Приорит.	Сопствени	Премии	Вкупно
На 01 Јануари 2004	112,382	(1,955)	110,427	3,300,880	182,962	(19,992)	18,976	3,482,826
Покривање на акум.загуби	-	-	-	(61,687)	-	-	-	(61,687)
Продадени сопствени акции	-	1,955	1,955	-	-	19,992	4,054	24,046
Купени сопствени акции	-	(3,229)	(3,229)	-	-	(39,853)	-	(39,853)
На 31 Декември 2004	112,382	(3,229)	109,153	3,239,193	182,962	(39,853)	23,030	3,405,332
На 01 Јануари 2005	112,382	(3,229)	109,153	3,239,193	182,962	(39,853)	23,030	3,405,332
Покривање на акум.загуби	-	-	-	61,687	-	-	-	61,687
Продадени сопствени акции	-	3,271	3,271	-	-	40,481	8,114	48,595
Купени сопствени акции	-	(42)	(42)	-	-	(628)	-	(628)
На 31 Декември 2005	112,382	-	112,382	3,300,880	182,962	-	31,144	3,514,986

Резерви

Движењето на резервите во текот на 2004 и 2005 година е како што следи:

	Ревалоризациони резерви	Задолжителни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати фондови	Вкупно
Со состојба на 01 Јануари 2004	164,845	36,171	20,000	4,969	225,985
Распределба на акумулирана добивка	-	61,755	80,000	-	141,755
Покривање на акумулирани загуби	(164,845)	(97,926)	-	(4,969)	(267,740)
Ревалоризација	24,360	-	-	-	24,360
Со состојба на 31 Декември 2004	24,360	-	100,000	-	124,360
Со состојба на 01 Јануари 2005	24,360	-	100,000	-	124,360
Продадени акции на Банки	(24,358)	-	-	-	(24,358)
Распределба на акумулирана добивка	-	19,733	20,000	-	39,733
Продадени сопствени акции	-	-	(39,519)	-	(39,519)
Ревалоризација	50,968	-	-	-	50,968
Со состојба на 31 Декември 2005	50,970	19,733	80,481	-	151,184

Резервите се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива и последователно зголемени во текот на годините за ревалоризација на долгорочните средства, како и за распределба на нето добивката по оданочување на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Позајмици

	2005	2004
Нетековни позајмици		
<i>Долгорочни кредити со камата од странски друштва</i>		
УСД 16,000,000; Примено од Уралтрансгас за целите на изградба на Гасоводот; отплата на 27 месечни рати, почнувајќи од 01 Јули 2003 до 30 Септември 2005	-	428,142
Намалено за: тековни доспевања	-	(428,142)
Нетековни позајмици	-	-
Тековни позајмици		
<i>Краткорочни кредити со камата од домашни банки</i>		
МКД 681,256,925 ; по каматна стапка 3%-9% годишно	474,000	300,000
Зголемено за: тековни доспевања	-	428,142
Тековни позајмици и тековни доспевања	474,000	728,142

Во текот на 2005 година, Друштвото позајми краткорочни средства со камата од домашни банки во вкупен износ од 681,247 илјади Денари. Во текот на 2005 година, Друштвото отплати дел од вкупните позајмици во износ од 935,389 илјади Денари, од кои, долгорочен кредит во износ од 428,142 илјади Денари и краткорочни кредити - 507,247 илјади Денари.

Одобрените позајмици со камата се обезбедени со дел од недвижностите на Друштвото (види исто Белешки 4 и 22).

13 Останати нетековни обврски

	2005	2004
<i>Долгорочни обврски кон Владата на Република Македонија врз основ на нејзиното учество во Гасоводниот систем:</i>		
- Готовинска компонента од продажната цена на дериватите	880,000	880,000
- Немонетарно учество преку ослободување од царински давачки за увоз на опрема за гасоводот	104,385	104,385
	984,385	984,385

14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2005	2004
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	1,183,476	736,937
Странски добавувачи	307,496	547,382
	1,490,972	1,284,319
Останати тековни обврски		
Обврски од издадени купони и пластични картички	264,999	247,688
Акциза	299,014	296,178
Обврски кон вработени за плати и придонеси	73,759	40,365
Обврски по ДДВ	36,018	85,853
Аванси од купувачи	32,719	32,349
Одложени трошоци	147,013	157,965
Одложени нефактурирани приходи	25,597	16,001
Обврски по дивиденди	10,020	6,353
Обврски по камата	2,832	15
	891,971	882,767
	2,382,943	2,167,086

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15 Приходи од продажба

	2005	2004
Деривати	15,441,548	12,756,372
Трговски стоки	1,504,307	1,704,521
Услуги	51,428	41,730
	16,997,283	14,502,623
Од кои:		
- На домашен пазар	16,651,435	14,153,329
- На странски пазари	345,848	349,294
	16,997,283	14,502,623

16 Останати деловни приходи

	2005	2004
Приход од продажба на вложувања	189,183	-
Приход од продажба на недвижности и опрема	64,245	14,062
Капитална добивка од прод.недвижности и опрема	7,816	27,519
Приход од наплатени, претходно отпишани побарувања	22,947	38,528
Приход од отпис на обврски и вишоци на залихи	32,866	24,961
Приход од закупнини	10,215	6,296
Приход од претходни години	61,479	31,462
Останати приходи	24,558	-
	413,309	142,828

17 Трошоци на вработени

	2005	2004
Бруто плати	883,966	783,782
Останати со закон утврдени надоместоци	148,166	128,996
	1,032,132	912,778

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни помошти и сл.

18 Останати деловни трошоци

	2005	2004
Загуби од оштетувања	122,976	140,192
Трошоци за транспорт	92,890	53,664
Маркетинг и промоции	74,412	73,196
Исправка на вредноста за застарени залихи	1,059	9,058
Одржување	56,050	58,901
Услуги од надворешни субјекти	43,849	44,674
Членарина и слични трошоци	21,559	24,738
Трошоци за осигурување	33,765	28,106
Банкарски трошоци	20,169	16,062
Останати неоперативни трошоци	82,547	77,864
Неамортизирана вредност на прод.недвижности и опрема	79,921	14,251
Капитална загуба од прод.недвижности и опрема	14,087	-
Кусоци	16,078	9,137
Закупнини	4,356	4,342
Останато	12,767	60,726
	676,485	614,911

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Останати деловни трошоци (продолжува)

Загубите од оштетување се признаени како што следи:

	2005	2004
Побарувања од купувачи и останати побарувања	80,170	93,266
Вложувања	42,806	13,238
Финансиски позајмици	-	33,688
	122,976	140,192

19 Финансиски резултат, нето

	2005	2004
Приход од камати, нето	16,110	58,947
Приходи од капитализирани дивиденди	-	1,833
Приход од дивиденди	7,155	5,103
Позитивни курсни разлики, нето	(61,399)	71,739
Финансиски резултат, нето	(38,134)	137,622

20 Данок од добивка

	2005	2004
Тековен данок	13,537	15,140
Одложен данок	-	-
	13,537	15,140

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според Билансот на успех за 2004 и 2005 е како што следи:

	2005	2004
Законска добивка пред оданочување	161,552	146,692
Данок по стапка од 15%	24,233	22,004
Усогласувања за:		
- Неодбитни трошоци	28,997	19,919
- Неоданочива добивка	(29,803)	(2,242)
- Реинвестирани добивки од претходни периоди	(7,671)	(7,245)
- Даночен кредит од оданочен отпис на ненапл.побарувања	(2,219)	(2,156)
- Даночен кредит од котација на берза	-	(15,140)
Данок од добивка	13,537	15,140

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

21 Заработувачка по акција
Основна

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото (Бел. 11).

	2005	2004
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	144,308	126,063
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	104,665	105,043
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	1,379	1,200

22 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови. Со состојба на 31 Декември 2005, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 2,597,888 илјади Денари. Од овој износ, најголемиот дел, во износ од 2,400, 670 илјади Денари, се однесува на судски спор покренат од Јавното Претпријатие ГАМА, во сопственост на Владата на Република Македонија.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови, како и споровите и евентуалните побарувања против Друштвото кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства и задолжителни депозити. Средствата во вредност од Еур 12,646,730 (774,732 илјади Денари), заложени како обезбедување на позајмените средства со камата од финансиските институции, се евидентирани како вонбилансни ставки на датумот на овие финансиски извештаи (види исто Белешки 4 и 12).

Капитални обврски. Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

23 Потенцијални средства
Судски спорови

Со состојба на 31 Декември 2005, судските спорови, покренати од страна на Друштвото против деловни субјекти и државни институции, изнесуваат вкупно 368,849 илјади Денари. Не се евидентирани потенцијални средства од ваквите постапки на датумот на овие финансиски извештаи.

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

24 Подружници и придружени друштва

Подружници. Подружници се оние субјекти во кои Друштвото има учество со повеќе од една половина од гласачките права или има моќ да управува со финансиските и оперативните политики на тие субјекти. Следната табела ги прикажува главните подружници и учеството на Друштвото во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 Декември 2005		31 Декември 2004	
				Износ во валута	(000 МКД)	Износ во валута	(000 МКД)
Макпетрол - Телма	100.00	РМ	МКД	-	4,346	-	4,239
Сампион Макпетрол	100.00	РМ	МКД	-	305	-	155
				-	4,651	-	4,394

Во текот на 2005 година, Друштвото го зголеми своето учество во капиталот на подружниците за вкупен износ од 257 илјади Денари, од кои износот од 150 илјади Денари претставува готовинско плаќање (види Белешка 6), а останатиот износ од 107 илјади Денари претставува капитализирано побарување по основ на дивиденда.

Придружени друштва. Тоа се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но кои не ги контролира. Следната табела ги прикажува придружените друштва и учеството на Друштвото во нивниот капитал:

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 Декември 2005		31 Декември 2004	
				Износ во валута	(000 МКД)	Износ во валута	(000 МКД)
Макпетрол ЛТД	100.00	Грција	УСД	25,183	1,520	25,183	1,520
Макпетрол доо	100.00	С и ЦГ	УСД	452,500	25,075	452,500	25,075
Петроимпекс ЛТД	50.00	Кипар	ЕУР	109,221	11,455	109,221	11,455
					38,050		38,050

25 Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки.

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004 година.

2005	Побарувања	Обврски	Приходи	Трошоци
ТВ канал Макпетрол - Телма	642	-	2,537	53,520
Шампион Макпетрол	289	-	3,891	6,128
Макпетрол ЛТД	291	123	-	3,189
Макпетрол доо	-	1,506	7,251	13,007
Петроимпекс ЛТД	-	-	-	-
	1,222	1,629	13,679	75,844
2004	Побарувања	Обврски	Приходи	Трошоци
ТВ канал Макпетрол - Телма	26,505	-	1,984	45,182
Шампион Макпетрол	1,381	-	3,513	4,679
Макпетрол ЛТД	-	-	-	-
Макпетрол доо	5,174	190	-	-
Петроимпекс ЛТД	-	-	-	-
	33,060	190	5,497	49,861

Макпетрол а.д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 Декември 2005 и 2004
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26 Последователни настани

По датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, и пред нивното издавање, следниве настани имаат значење за деловното работење на Друштвото:

- Во текот на месец Февруари 2006 година, Друштвото го продаде своето портфолио на вложувања во 3,935 обични акции кај една домашна Банка. Продажната вредност изнесува 13,232 илјади Денари, при што остварена е капитална добивка од продажната трансакција во износ од 9,387 илјади Денари;
- Во текот на месец Март 2006 година, Друштвото го продаде своето вложување во придруженото Друштво Петроимпекс ЛТД, Кипар. Продажната вредност изнесува 2,528 илјади Денари, што претставува денарска противвредност на УСД 50,000 на денот на трансакцијата;
- На ден 14 Април 2006 година, Управниот Одбор на Друштвото донесе Одлука да му предложи на Собранието на Акционерите, распоредување на остварената нето добивка по оданочување за 2005 година, во износ од 148,015 илјади Денари, на следниов начин:
 - Задолжителна општа резерва - 22,202 илјади Денари,
 - Дивиденди - 70,801 илјади Денари, и
 - Посебна резерва за купување на сопствени акции - 55,012 илјади Денари.

АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ со образложение и програма за развој на Друштвото



2005 ГОДИНА

I. Состојба на Друштвото во изминатата деловна година и сите важни настани што се случиле по завршувањето на деловната година на која се однесува годишната сметка

Деловната 2005 година на полето на економијата е уште една лоша година за Република Македонија. БДП бележи раст од 3,8 %, инфлацијата изнесува 0,7 % годишно, а стапката на пораст на индустриското производство, за деветте месеци, достигна стапка од 8,2 % што е над проектираната (7 %). Трговскиот дефицит на земјата ќе достигне ниво од 19,5 % од БДП при што извозот бележи пораст од 30,8 %, а увозот од 20,6 %.

2005 година се карактеризира со голем број штрајкови од страна на земјоделците и стечајните работници во РМ поради неисполнетите обврски и ветувања на Владата на РМ кон нив. Невработеноста и корупцијата во земјата растат, а животниот стандард на граѓаните опаѓа.

Сепак, во 2005 година Европската комисија и одобри на РМ статус на земја кандидат за започнување на разговорите за членство во ЕУ, но без утврдување на датумот за започнување на тие разговори.

Во 2005 година Владата на РМ со непосредна спогодба и овозможи влез на руската компанија „Лук Оил“ на пазарот со нафтени деривати во РМ.

Во вакви услови на стопанисување, остварените резултати од работењето на „Макпетрол“ А.Д. Скопје во 2005 година се повеќе од задоволителни.

Прометот со нафтени деривати е 8,9 индексни поени поголем, а прометот со природен гас 9,1 индексни поени во споредба со 2004 година.

Во текот на 2005 година „Макпетрол“ А.Д. плати 9,5 милиони УСД по основ на рускиот кредит за гасификација на РМ, со што главнината од кредитот е целосно исплатена на рускиот партнер „Уралтрансгас“ од Екатеринбург.

И покрај напорите на „Макпетрол“ А.Д. проблемот со Владата на РМ околу сопственоста на гасоводниот систем да се реши спогодбено, за што беше меѓусебно усогласен и парафиран Протокол во 2005 година, Владата на РМ и ЈП „Гама“ поведоа судски спор против „Макпетрол“ А.Д., кој е во тек, а истовремено Владата на РМ ги блокираше понатамошните инвестициони активности во гасоводот од страна на „Макпетрол“ А.Д.

Исто така, добиениот судски спор против Царинската управа на РМ поради незаконското попречување на увозот на нафтени деривати во 2001 година, Владата на РМ го одолговлекува и одбива да ја исплати штетата што заедно со каматите на 31.12.2005 година изнесува цца 318.000.000 денари.

Во 2005 година, Лабораторијата на „Макпетрол“ за контрола на квалитет на нафтените деривати беше акредитирана од страна на надлежна институција во земја членка на ЕУ.

Исто така, особено заслужува да се истакне предавањето во употреба на првата станица за компримиран природен гас во РМ изградена во кругот на ЈСП Скопје.

Вкупните инвестиции во 2005 година изнесуваат – **386.245.765** денари, од што :

- за откуп на земјиште за градба.....31.334.554

Б.С. Струмица	15.844.658
Б.С. Ново Лисиче	7.716.310
Б.С. Стружанка	5.042.548

– за градба на нови бензински станици.....104.910.014

Б.С. Крива Паланка 2	28.314.651
Б.С. Транспортен центар	25.572.841

Полнилница за ПНГ во ЈСП 51.022.522

– за реконструкција на бензински станици.....57.924.662

Б.С. Струмица 2	29.906.935
-----------------	------------

Б.С. Битола 3	18.923.102
---------------	------------

Б.С. Маврово	6.144.997
--------------	-----------

– за вградување на ниво сонди.....45.952.577

– за инвестиции во објекти.....20.085.377

Стамбено деловен објект

Кеј Охрид	12.835.630
-----------	------------

Компјутерска опрема	3.169.709
---------------------	-----------

Деловен центар Охрид	1.644.080
----------------------	-----------

– за модернизација и компјутеризација на складови.... .29.925.383

Склад Илинден	19.534.587
---------------	------------

Склад Гостивар (ТНГ)	10.390.796
------------------------	------------

– за главна мерна станица Жидилово.....37.071.173

– за гасоводниот систем.....35.664.261


– за разна опрема.....23.77.764

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**во 000 денари**


	2005	2004	индекс
- НАПРАВЕНИ РАСХОДИ	17.307.544	14.613.812	118
- ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	17.469.096	14.760.504	118
- БРУТО ДОБИВКА	161.552	146.692	110
- ДАНОК НА ДОБИВКА	13.537	15.140	89
- НЕТО ДОБИВКА	148.015	131.552	112

во 000 ден.

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	2001	2002	2003	2004	2005
ПРИХОДИ	12.721.852	15.165.953	15.932.428	14.760.504	17.469.096
РАСХОДИ	13.161.261	15.021.727	15.500.217	14.613.812	17.307.544



ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	во 000 ден.				
	2001	2002	2003	2004	2005
НЕТО ДОБИВКА		144.226	411.703	131.552	148.015
ЗАГУБА	-439.329				



ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ



		2005 год.	2004 год.	индекс
		1	2	3
ПРИХОДИ				
1.	Приходи од услуги	61.642	48.026	128
	Пропишана маржа	1.427.267	1.428.038	100
	Одобрен рабат	-229.079	-172.397	133
2.	Реална маржа	1.198.188	1.255.641	95
3.	Дополнителна маржа	683.020	539.086	127
	Деловни приходи	1.942.850	1.842.753	105
4.	Приходи од камати	51.349	97.666	53
5.	Наплат. отпишани побарувања	22.947	48.977	47
6.	Капитална добивка	197.000	27.519	716
7.	Други приходи	157.436	52.167	302
8.	Приходи од вишоци по попис	32.867	24.961	132
	Други приходи	461.599	251.290	184
Вкупно приходи		2.404.449	2.094.043	115
9.	Набавна вредност	15.064.647	12.666.461	119
	ВКУПНО	17.469.096	14.760.504	118
РАСХОДИ				
1.	Плати	883.966	783.782	113
2.	Амортизација	118.953	124.784	95
	Амортз. од гасовод			
3.		180.905	179.290	101
4.	Трошоци	714.901	649.458	110
	Деловни расходи	1.898.725	1.737.314	109
5.	Курсни разлики	61.400	-71.739	
	Отпишани побарувања	124.035	149.250	83
7.	Други расходи	92.687	67.320	138
8.	Капитална загуба	14.087	17.628	80
9.	Камати	35.885	38.969	92
10.	Кусоци	16.078	8.609	187
	Други расходи	344.172	210.037	164
Вкупно расходи		2.242.897	1.947.351	115
11.	Набавна вредност	15.064.647	12.666.461	119
	ВКУПНО	17.307.544	14.613.812	118
	Разлика помеѓу приходи и расходи	161.552	146.692	110

- Во текот на 2005 година остварена е добивка во износ од 161,5 милиони денари која е поголема од истиот период минатата година. Ова е резултат на зголемените приходи од капитални добивки и други приходи и покрај тоа што се драстично намалени приходите од курсни разлики (нето курсните разлики во 2004 год. се позитивни 71,7 милиони денари а во 2005 год. се негативни 61,4 милиони денари) и преполовените приходи од камати.
- Направените вкупни расходи во текот на 2005 година изнесуваат 2.257 милиони денари и се повисоки од расходите во минатата година 7 и.п. а од планот 8 и.п.
- Трошоците на работењето изнесуваат 714,9 милиони денари и се повисоки од минатогодишните 10 и.п. и од планот 8 и.п.
- Финансиската реализација во овој период е зголемена во однос на минатата година 17 и.п. а од планираната 21 и.п.
- Разликата во цена во овој период е пониска од минатогодишната 6 и.п, а од планот 7 и.п.
- Во вкупно остварената разлика во цена нафтените деривати учествуваат со 85%.
- Разликата во цена се остварува скоро целосно на домашен пазар и е остварена од промет на мало 71%, а од промет на големо 29%.
- Најголем пораст на остварената разлика во цена во однос на минатогодишната има кај битуменот, безоловниот бензин, ТНГ а најголемо потфрлување кај МБ 096 и ЕЛ.
- Износот на пропишаната разлика во цена за 2005 година е помал за 229 милиони денари заради одобрените работ.

ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

	Остварено 2005	Структура	Остварено 2004	Планирано 2005	во 000 ден. Индекси	
					остварено	планирано
I.						
Од промет со нафтени деривати	15.498.965	91	12.806.605	12.742.932	121	122
Од застапства и дистрибутерна	434.078	3	311.581	209.597	139	207
Од промет со останати стоки	1.070.229	6	1.370.333	1.120.500	78	96
Вкупно	17.003.272	100	14.488.519	14.073.029	117	121
II.						
На мало	10.571.775	62	9.812.683	9.417.612	108	112
На големо	6.431.497	38	4.675.836	4.655.417	138	138
Вкупно	17.003.272	100	14.488.519	14.073.029	117	121
III.						
На домашен пазар	16.658.184	98	14.135.260	13.805.165	118	121
На странски пазар	345.088	2	353.259	267.864	98	129
Вкупно	17.003.272	100	14.488.519	14.073.029	117	121

ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА




РАЗЛИКА ВО ЦЕНА


	Остварено 2005	Структура	Остварено 2004	Планирано 2005	во 000 ден. Индекс	
					остварено	планирано
I.						
Од промет со нафтени деривати	1.010.876	85	1.063.928	1.094.775	95	92
Од застапства и дистрибутерства	62.157	5	50.547	34.122	123	182
Од промет со останати стоки	120.478	10	149.697	148.100	80	81
Вкупно	1.193.511	100	1.264.172	1.276.997	94	93
II.						
На мало	849.688	71	894.641	797.598	95	107
На големо	343.823	29	369.531	479.399	93	72
Вкупно	1.193.511	100	1.264.172	1.276.997	94	93
III.						
На домашен пазар	1.165.703	98	1.227.790	1.246.517	95	94
На странски пазар	27.808	2	36.382	30.480	76	91
Вкупно	1.193.511	100	1.264.172	1.276.997	94	93

РАЗЛИКА ВО ЦЕНА

I.



II.




РЕАЛИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА

	Единична мера	Остварено 2005	Остварено 2004	Планирано 2005	Индекси оствар. план.	
Бензини	тони	78.439	79.764	80.000	98	98
Дизели	тони	150.293	144.815	148.000	104	102
Мазут	тони	64.129	48.183	42.000	133	153
Битумен	тони	7.924	2.796	4.000	283	198
Млазно гориво	тони	11.579	11.923	12.000	97	96
ТНГ	тони	4.451	3.187	4.000	140	111
Автоплин	тони	11.246	10.556	10.000	107	112
Масла и антифриз	тони	1.847	2.027	1.900	91	97
Вкупно деривати	тони	329.908	303.251	301.900	109	109
Природен гас	нм3	77.591.408	71.144.514	80.000.000	109	97
Валволине	тони	265	272	300	97	88
	во 000					
Плински боци и уреди	ден.	3.767	7.031	7.019	54	54
Автомобили Хонда	парчиња	169	119	96	142	176
Автомобили Лада	парчиња		2			
Мотоцикли Хонда	парчиња	7	9	8	78	88
Гуми Гоодсеар	парчиња	20.823	17.929	17.900	116	116
	во 000					
Резервни делови Хонда	ден.	10.738	8.787	6.686	122	161
	во 000					
Акустика	ден.	40.285	25.835	27.636	156	146
Персонални компјутери	парчиња	1.297	676	550	192	236
Компјутерска	во 000					
козметика	ден.	34.537	17.839		194	
Уреди за ТНГ во возила	парчиња	29	41	120	71	24
	во 000					
Мешовити стоки	ден.	1.070.229	1.370.333	1.120.500	78	96

ПРЕГЛЕД НА ПРОДАДЕНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Група на план	Деривати	Остварено 2005	Остварено 2004	Планирано 2005	во тони	
					Индекс остварено	планирано
01	БМБ-90	3.356	3.855	2.700	87	124
02	МБ-96	20.921	28.888	22.300	72	94
03	БМБ-95	54.162	47.021	55.000	115	98
	Вк. бензини	78.439	79.764	80.000	98	98
05	Дизели	111.853	109.446	112.000	102	100
06	ЕЛ	38.440	35.369	36.000	109	107
	Вк. дизели	150.293	144.815	148.000	104	102
	Вк. бенз. и дизели	228.732	224.579	228.000	102	100
07	Мазут	64.129	48.183	42.000	133	153
08	Битумен	7.924	2.796	4.000	283	198
	Вк. црни деривати	72.053	50.979	46.000	141	157
09	Млазно гориво	11.579	11.923	12.000	97	96
10	ТНГ	4.451	3.187	4.000	140	111
15	Автоплин	11.246	10.556	10.000	107	112
17-18	Масла и антифриз	1.847	2.027	1.900	91	97
56	Природен гас	52.917	48.521	54.560	109	97
	СЕ ВКУПНО	382.825	351.772	356.460	109	107

УЧЕСТВО НА КОЛИЧЕСТВЕНИОТ ПРОМЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ



- Прометот на вкупните количества нафтени деривати во 2005 година е поголем од истиот период минатата година 9 и.п.
- Кај нафтените деривати зголемување на прометот во однос на минатата година има кај сите деривати освен маслата, млазното гориво и бензините.
- Прометот на вкупните количества нафтени деривати во однос на планот е поголем 7 и.п. а зголемување има кај сите освен кај маслата, бензините, млазното гориво и природниот гас.
- Кај останатите стоки остварување под минатогодишното и под планираното има кај плинските боци и плинските уреди, уредите за тнг во возила, моторциклите Хонда и валволине.
- Од вкупниот промет со нафтени деривати 77 % е остварен во работните единици во регион Запад, каде работната единица Скопје учествува со 54% во вкупниот промет.
- Во источниот регион најголем промет има работната единица Кавадарци која учествува со 4,4% во вкупниот промет.
- Во Дирекцијата за мешовити стоки остварената финансиска реализација е помала од минатата година 22 и.п. а од планираната 4 и.п, додека разликата во цена е помала од минатата година 20 и.п. а од планот 19 и.п.
- Во мешовити стоки остварената разлика во цени од бензински станици е помала од минатата година 2 и.п. Намалување има кај сите РЕ освен Тетово, Гостивар, Кочани и Кавадарци додека во РЕ Скопје остварената разлика во цена е на ниво од минатата година. Учеството на работната единица Скопје во вкупната разлика во цена е 28%.
- Во Дирекцијата за застапства финансиската реализација е повисока 27 и.п. а разликата во цена 14 и.п. од минатата

година, а во однос на планот финансиската реализација е поголема 75 и.п, а разликата во цена 63 и.п.

- Компјутерите и компјутерската козметика се знатно над остварувањата во истиот период од минатата година и од планот.

- Приходите од услуги се повисоки од минатогодишното остварување и од планираните.
- Извозот во овој период изнесува 345 милиони денари и е понизок од минатата година 2 и.п.

БРОЈ И СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Стручна спрема	Број на вработени		Структура во %		Индекс
	2005	2004	2005	2004	05 / 04
НКВ	20	20	1,05	1,05	100
КВ	102	110	5,38	5,75	93
ВКВ	7	6	0,37	0,31	117
НСС	152	160	8,01	8,36	95
ССС	967	960	50,98	50,18	101
ССО	321	330	16,92	17,25	97
ВИС	67	68	3,53	3,55	99
ВСС	260	258	13,71	13,49	101
Магистри	1	1	0,05	0,05	100
Вкупно	1897	1913	100,00	100,00	99

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2005 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТ И СОЛВЕНТНОСТ		2004	2005
1	Коефициент на општа ликвидност - покриеност на тековните обврски од тековната актива	0,94	0,90
2	коефициент на забрзана ликвидност - намирување на тековните обврски кога залихите не би можеле да се продадат	0,53	0,57
3	денови на наплата на побарувањата	17,29	20,23
4	коефициент на финансиска стабилност - покриеност на постојаните средства и залихите од долгорочни извори на финансирање т.е. сопствен и туѓ капитал	0,67	63,00
5	степен на самофинансирање - покриеност на средствата од сопствени извори на финансирање	50,64	48,83
6	степен на кредитна способност - однос на капиталот, долгорочните резервирања и обврски према постојаните средства	94,12	91,53
7	фактор на задолженост - за колку години од приходот и амортизацијата би се подмириле вкупните обврски	8,51	8,19
8	Однос на покривање на каматите и курсните разлики - колку пати трошокот за камата е покриен со добивката	2,12	2,40

ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ		2004	2005
9	коэффициент на обрт на вкупните средства - покажува колку секоја парична единица на средства генерира приходи	1,96	2,29
10	денови на врзување на залихите - однос помеѓу производот на просечните залихи и деновите во годината према приходите од редовно работење	21,90	37,84
11	денови на врзување на вкупните обртни средства - однос помеѓу обртните средства и деновите во годината према приходите од редовно работење	46,90	46,42

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ		2004	2005
12	добивка за финансиската година по вработен (во 000 денари)	67.880	77.292
13	добивка за финансиската година во однос на вкупна актива	1,93	2,12
14	добивка за финансиската година во однос на траен капитал и резерви	4,01	4,16
15	просечна месечна бруто плата по вработен во денари	33.702	38.467
16	просечна месечна нето плата по вработен во денари	20.869	22.564

II. Веројатен иден развој на деловниот потфат и активностите во сферата на истражувањето и развојот

Во 2006 година „Макпетрол“ планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој

1. Започнување со изградба на производствен погон за биодизел, гориво чија примена во развиените земји во светот се повеќе се зголемува и претставува обврска за нафтените компании да го пласираат на пазарот во определен процент, заради заштита на животната средина. Вредноста на оваа инвестиција ќе изнесува цца. 5,0 милиони евра за капацитет на производство од 20 – 30.000 тони биодизел на годишно ниво. Биодизелот целосно ќе се извезува во земјите на ЕЗ, бидејќи во РМ, за жал, се уште не се дефинирани стандардите за овој вид на гориво.
2. Изградба на три нови бензиски станици во Скопје, Струга и во Струмица.
3. Реконструкција на дел од постојните објекти.
4. Опременување на неколку бензински станици за точење ТНГ во автомобили.
5. Инвестициони вложувања во модернизација на складиштата за нафтени деривати и бензиските станици на „Макпетрол“

Остварувањето на сите овие активности тесно е поврзано со обезбедување на потребните дозволи и согласности од надлежните државни институции, процедура што долго трае и е обременета со висок степен на корупција.

За првпат на пазарот со нафтени деривати во РМ „Макпетрол“ во 2006 г. преку своите малопродажни објекти ќе пласира евродизел со содржина на сулфур од 50мг / лит или 40 пати помалку од дизелот што

се користи, согласно со македонските стандарди. Целта е на потрошувачите да им се овозможи користење на еколошки почисто и поквалитетно гориво, а истовремено да се зголеми вкупниот промет и добивката на Друштвото.

Во 2006 г. УО на „Макпетрол“ ќе спроведе организациони промени – нова систематизација со цел да се подобри ефикасноста во работењето и профитабилноста на компанијата.

Во 2006 г. Претседателот на УО на „Макпетрол“ А.Д. Скопје, господинот Андреја Јосифовски, продолжува да ја врши функцијата Претседател на УО на Компанијата за осигурување и реосигурување „QBE“ Македонија.

В.)

ПОДАТОЦИ

за членовите на Управниот и Надзорниот одбор и за нивно
процентуално учество во основната главнина на Макпетрол АД
Скопје

Ред.Бр.	Презиме и име		Член на	Број на Акции	%
1.	Јосифовски	Андреја	УО	3.720	3,310%
2.	Сотировски	Горан	УО	1.208	1,075%
3.	Лекиќ	Саша	УО	1.057	0,941%
4.	Трповски	Јован	УО	1.035	0,921%
5.	Сејзов	Дончо	УО	929	0,827%
6.	Николовска	Душица	УО	926	0,824%
7.	Гавровски	Мирче	УО	923	0,821%
8.	Кецкаровски	Љубомир	УО	771	0,686%
9.	Сотировски	Милан	УО	744	0,662%
10.	Веселински	Станко	НО	715	0,636%
11.	Чадиковски	Мирослав	НО	606	0,539%
12.	Костов	Симеон	НО	585	0,521%
13.	Јовановски	Ѓуро	НО	580	0,516%
14.	Јанев	Томчо	НО	562	0,500%
15.	Кокорманова	Анкица	НО	551	0,490%
16.	Најдоски	Драге	НО	207	0,184%
17.	Јакимовски	Зоран	НО	154	0,137%
18.	Данова	Оливера	НО	102	0,091%
19.	Доневски	Зоран	НО	78	0,069%
20.	Манов	Ратко	НО	67	0,060%
21.	Борозанов	Јован	НО	47	0,042%
				15.567	13,852%

Вкупно акции :

112.382 100,000%

**Г.) НЕМА ФИЗИЧКИ И/ИЛИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОСЕДУВААТ
ПОВЕЌЕ ОД 5% АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС ВО РАМКИТЕ НА
ДРУШТВОТО**

Д.) НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВОТО ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОРИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ СО СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР.

УПРАВНИОТ ОДБОР ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОРИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ СО ЧЕТИРИ РАКОВОДНИ ЛИЦА.

**Ѓ.) НЕМА ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
И ПОВРЗАНИ ЛИЦА.**

**Е.) ДОКОЛКУ ИМА ОСТВАРЕНО ДОБИВКА ОД РАБОТЕЊЕТО
И ДОКОЛКУ ИМА ОДЛУКА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВРШИ ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА.**

Ж.) ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

Во текот на 2004 година откупени се 3.229 акции за вкупна вредност од 39,853,500 денари, додека пак во 2005 година, во периодот од 03.02 до 07.02, откупени се уште 42 акции во вредност од 627.500 денари. Овие акции се откупени по просечна цена од 12,375.73 денари по акција или откупени се акции во вкупна вредност од 40,481,000 денари.

Во текот на 2005 година, во периодот од 29.06 до 06.07, продадени се сите откупени акции, по просечна цена за една акција од 14,856.48 денари, или во вкупна вредност од 48,595,532 денари. Од трансакциите остварена е позитивна разлика во износ од 8,114,532 денари со која разлика е зголемен капиталот на Друштвото.